

20150330995

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**

2 2015

08-1092/1  
2 2015

- **Ѓорге Иванов,** . .

**Трајко Вељаноски,** . .

**ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ**  
**НА САНКЦИИТЕ**

1  
(„ „ ој  
2/2006, 57/2010, 170/13, 43/14 166/14) 54- ,  
54- , 54- , 54- 54- , :

" 54-  
(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(4)

54- 7

54-

(1)

,  
,

(2)

(1)

54-

(2)

.

,

54-

(1)

,

,

,

(2)

( ) .

( )

,

54-

,

,

“

2

58-

24

“ ”.

24

25, :

"25)

( )

54-

“

3

“,

”

” 27/14 199/14)

(“

(“

” 27/14 199/14).